



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 јули 2020 година

### Соопштение за печат

### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: јуни 2020 година

- Во јуни 2020 година, продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити, којашто оствари месечен и годишен пад од 0,03 п.п. и 0,39 п.п., соодветно и изнесува 4,80%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити оствари минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 1,09%, додека на годишна основа таа се намали за 0,32 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити, во јуни, изнесува 3,94%, по забележан месечен раст од 0,02 п.п. На годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,76 п.п. Кај просечната каматна стапка на новопримените депозити е остварен месечен раст од 0,02 п.п. и изнесува 0,64%, додека на годишно ниво е забележан пад за 0,51 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3</sup>

	6.2019	9.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020
во % на годишно ниво									
<b>Вкупни кредити</b>	<b>5.19</b>	<b>5.09</b>	<b>4.94</b>	<b>4.93</b>	<b>4.91</b>	<b>4.89</b>	<b>4.86</b>	<b>4.83</b>	<b>4.80</b>
Корпоративен сектор	4.45	4.32	4.17	4.13	4.11	4.08	4.01	3.97	3.93
Домаќинства	5.92	5.81	5.70	5.69	5.67	5.64	5.65	5.64	5.63
<b>Новоодобрани кредити</b>	<b>4.70</b>	<b>4.46</b>	<b>4.15</b>	<b>4.46</b>	<b>4.33</b>	<b>4.12</b>	<b>3.77</b>	<b>3.92</b>	<b>3.94</b>
Корпоративен сектор	4.29	4.11	3.80	4.19	3.82	3.79	3.66	3.71	3.68
Домаќинства	5.22	5.10	4.71	4.91	4.95	4.83	4.38	4.43	4.42
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.41</b>	<b>1.36</b>	<b>1.26</b>	<b>1.20</b>	<b>1.19</b>	<b>1.11</b>	<b>1.11</b>	<b>1.10</b>	<b>1.09</b>
Корпоративен сектор	1.61	1.67	1.53	1.48	1.49	1.24	1.28	1.24	1.27
Домаќинства	1.38	1.32	1.23	1.17	1.15	1.10	1.09	1.08	1.07
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.15</b>	<b>1.27</b>	<b>1.14</b>	<b>0.95</b>	<b>0.98</b>	<b>0.54</b>	<b>0.61</b>	<b>0.62</b>	<b>0.64</b>
Корпоративен сектор	0.96	1.32	1.11	0.71	0.56	0.20	0.37	0.34	0.43
Домаќинства	1.25	1.24	1.17	1.07	1.19	0.94	1.01	0.91	0.85

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacij/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>4</sup>

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, во јуни, изнесува 3,93% и на месечно ниво е пониска за 0,04 п.п. Промената се должи на падот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,04 п.п.) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.). Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,52 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во јуни, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи месечен пад од 0,03 п.п. и изнесува 3,68%. Падот е резултат на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,53 п.п.) и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,07 п.п.), додека каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула бележат раст (за 0,15 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,61 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Овој месец, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор се зголеми за 0,03 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 1,27%. Нагорната промена целосно се објаснува со зголемувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,06 п.п.), додека каматните стапки на депозитите

<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

во денари со и без валутна клаузула бележат пад (за 0,14 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Во споредба со истиот период претходната година, оваа каматна стапка е намалена за 0,34 п.п.

- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> на корпоративниот сектор, во јуни, забележа месечен раст од 0,09 п.п. и изнесува 0,43%. Притоа, растот целосно се должи на повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,18 п.п.), при остварен пад на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,52 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. Анализирани на годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор забележа пад од 0,53 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.


- Во јуни 2020 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,63%, по забележан минимален месечен пад од 0,01 п.п. Падот е резултат на намалувањето кај сите компоненти на каматната стапка, и тоа: каматната стапка на кредитите во странска валута (0,03 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,29 п.п.
- Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, овој месец, бележи минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 4,42%. Промената се објаснува со падот на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,07 п.п.) и денарските кредити без валутна клаузула (за 0,05 п.п.), во услови на раст на каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,06 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е пониска за 0,80 п.п., споредено на годишна основа.

<sup>5</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРСМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во јуни, е намалена за 0,01 п.п. на месечно ниво и изнесува 1,07%. Падот се должи на надолната промена на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута се непроменети. Анализирани на годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е намалена за 0,31 п.п.
- Во јуни, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>7</sup> се намали за 0,06 п.п., во споредба со претходниот месец и се сведе на 0,85%. Надолната промена е резултат на намалената каматна стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,26 п.п.), додека каматната стапка на депозитите во странска валута бележи раст (за 0,10 п.п.). Каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула изнесува 1,45%, за разлика од претходниот месец кога банките и штедилниците не примиле ваков вид депозити. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,40 п.п.

\*\*\*

<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 август 2020 година (референтен пресек заклучно со јули 2020 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).